

Согласно член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на Р.С.М. бр.101/2019)

Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен,
ул. Кеј Димитар Влахов бр.4, Скопје, 02/3211-343, contact@dkz.mk

(името на имателот на информацијата, адреса, телефон, факс, e-mail)

Наталија Стојанова Филипова и Даниела Радик

(името на службеното лице)

го подготви следниот



Република Северна Македонија • Republika e Maqedonisë së Veriut
Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка
од работен однос во втор степен
Komisioni Shtetëror i Vendimarrjes në Procedurë Administrative
dhe në Procedurë të Mërkëdhënies së Punës në Shkallën e Dytë

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
(од 1.01.2023 до 31.12.2023)

Бр.-Nr. 0305-51/11
09.01.2024 год./viti
СКОПЈЕ - МАКЕДОНИЈА

1. Податоци за службените лица определени за посредување со информации кај имателите на информации;
 - Наталија Стојанова Филипова, раководител на одделение;
 - Даниела Радик, раководител на одделение
2. Број на примени барања; 8
3. Број на позитивно одговорени барања;
 - Сите 8 поднесени Барања за пристап до информации од јавен карактер не може да се третираат како барања согласно Законот за пристап до информации од јавен карактер. Поради тоа, постапувајќи по истите Државната комисија достави Известување до подносителите на барањата во кое ги извести дека во нивниот случај не се работи за пристап до информации од јавен карактер и по истите не може да се постапува согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Притоа, на подносителите им се укажа да се обратат со писмен поднесок до Државната комисија.
4. Број на одбиени и отфрлени барања со наведување на причините за секое одбиено или отфрлено барање;
5. Број на неодговорени барања
6. Број на вложени жалби против првостепени одлуки (решенија на имателите на информации, со опис на одлуката, како и со наведување на причините за донесената одлука во случај на повторно одбивање на барањата информација);
7. Број на усвоени жалби со одлука на Агенцијата;
8. Број на преиначени првостепени одлуки по постапување на Агенцијата
9. Број на одбиени жалби од Агенцијата и причини за нивно одбивање и
10. Број на отфрлени жалби од Агенцијата и причини за нивно отфрлање.

НАПОМЕНА: Таксативно набележаните обврски од член 36 значат и Ваша обврска на истите да одговорите прецизно, со податоци, коментари и карактеристики што произлегуваат од Вашата работа.

(Место и датум)

(Имател на информации-печат)

(службено лице – потпис)